

Триглав водич во случај на сообраќајна незгода во странство



Се ќе биде во ред.

triglav

www.triglav.mk
www.triglav.eu

Кога патувате надвор од земјата потребна Ви е зелена карта.

Секогаш кога патувате со Ваше возило надвор од Република Македонија, меѓу другото, на излезот од државата ќе ви побараат и зелена карта за осигурување на возилото. Таа служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку Вие сте виновникот.

Во таков случај, сите штети предизвикани со Вашето возило на трето лице на територијата на земјата каде што се случила незгодата, ги надоместува Триглав Осигурување во Ваше име.

Тука спаѓаат:

- материјални штети (оштетени возила, објекти на патот...);
- нематеријални штети (повредени лица, загинати лица, надоместоци кон странски здравствени и пензиски фондови итн.), односно сите штети кои согласно важечките закони во земјата каде се случила сообраќајната незгода им следуваат на трети лица.

Надомест на штета

Вие лично нема потреба да надоместувате никаков дел од штетите настанати на трети лица. Иако сте виновни за незгодата, треба само да ја покажете зелената карта и сите трошоци ќе ги надомести Триглав Осигурување, без разлика на висината на износот, но до законскиот лимит на земјата каде се случила сообраќајната незгода.

Триглав Осигурување е членка на Европскиот систем на зелена карта и има свои коресподенти низ цела Европа.

Како да постапите при сообраќајна незгода

Доколку доживеете сообраќајна незгода:

- не поместувајте го возилото;
- поставете соодветен знак за предупредување на другите учесници во сообраќајот;
- погрижете се за повредените лица;
- повикајте полиција;
- направете фотографии од местото на настанот и состојбата на возилата;

- разменете копии од зелените карти со другиот учесник и/или дадете ги истите на полицијата;
- побарајте белешка од полицијата;
- пополнете формулар доколку полицијата го побара тоа од Вас и внимавајте на објективноста на скицата во истиот;
- доколку имате некаков проблем, јавете се во Триглав Осигурување во Вашиот град или во централата: **+389 2 5102 222**.

Обврски по враќање во Република Македонија

По враќање назад во Македонија, веднаш пријавете ја штетата во Триглав Осигурување. При описот на незгодата законски сте обврзани да бидете објективни. Дополнителните трошоци предизвикани поради необјективен опис ги сносите самостојно.

Штетата на возилото, настаната надвор од Македонија, можете да ја пријавите на следниов начин:

- лично;
- на e-mail адреса: **steti@triglav.mk**;
- по факс: **+389 2 5102 297**;
- по пошта, со писмена изјава.

Ова е единствен начин да Ве заштитиме од побарувањата за надомест на штета кои се директно упатени до Вас.

ВНИМАНИЕ!

Доколку имате сообраќајна незгода во странство, а не сте виновни, Вашата зелена карта не Ве штити и не ги покрива штетите.

Во ваков случај треба да се јавите во бироото за зелена карта во земјата каде е настаната сообраќајната незгода или директно во осигурителната компанија на виновникот. Таму детално ќе ве информираат што треба да направите. Телефоните и адресите на бироата за зелена карта се наведени на задната страна од зелената карта.

За дополнителен совет можете да се јавите и на нашите телефони:

+389 2 5102 102 / +389 2 5102 103

Наједноставен начин да ја надоместите Вашата штета настаната во странство е со Каско осигурување. Оваа осигурителна услуга сепак не чини многу во однос на покритието и целосната заштита што Ви ги нуди.